

**- ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП -
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА
КОЈА ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2022
ГОДИНА**

Содржина

<u>ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР</u>	<u>1</u>
<u>ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА</u>	<u>3</u>
<u>БЕЛЕШКИ</u>	<u>8</u>

Додатоци

Додаток 1 – Законска обврска за составување на Годишна сметка и Годишен извештај за работењето

Додаток 2 – Годишна сметка (Извештај за финансиска состојба и Извештај за сеопфатна добивка)

Додаток 3 – Годишен извештај за работењето

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До:

Собранието на акционери на
Прилепска Пиварница АД Прилеп
ул. „Цане Кузманоски“ бр. 1
Прилеп

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Прилепска Пиварница АД Прилеп (во понатамошниот текст: „Друштвото“), коишто ги вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2022 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината, Извештајот за паричните текови за годината која завршува тогаш, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија како и за интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања без разлика дали се резултат на измама или на грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои се применуваат во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизија за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи без разлика дали се резултат на измама или на грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не и за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење финансиските извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти финансиската состојба на Прилепска Пиварница АД Прилеп на 31 декември 2022 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работењето во согласност со член 384, член 352 и член 477 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004 ... 99/22).

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010 ... 83/2018) е да известиме дали годишниот извештај за работењето е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи на и за годината која што завршува на 31 декември 2022. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работењето е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работењето се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работењето е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото за производство, промет и услуги увоз - извоз Прилепска Пиварница АД Прилеп за годината која завршува на 31 декември 2022.

Прилеп, 24.04.2023

Овластен ревизор

Пецко Ристески

Пелагониска Ревизорска Куќа

ДООЕЛ Прилеп

Управител

Пецко Ристески



**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година
во согласност со барањата на
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија
за Прилепска Пиварница АД Прилеп**

- Извештај за финансиската состојба
- Извештај за сеопфатна добивка
- Извештај за промени во главнината
- Извештај за паричните текови

Овие финансиски извештаи се усвоени на ден 27.02.2023 година со Одлука бр. 02-144/3 и потпишани од Генералниот извршен директор Сашко Самарџиоски.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на Прилепска Пиварница АД Прилеп
за годината која завршува на 31 декември 2022 година

	<u>Белешки</u>	<u>31 декември 2022</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2021</u> <u>во (000) МКД</u>
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Нематеријални средства		-	-
Материјални средства	25	637.242	638.654
Вложувања во недвижности		-	-
Долгорочни финансиски средства	26	352.372	332.454
Вкупно нетековни средства		989.614	971.107
Тековни средства			
Залихи	27	433.246	393.590
Побарувања од поврзани друштва		-	-
Побарувања од купувачи	28	181.769	192.901
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	28	3.331	254
Побарувања од државата по основ на даноци	28	10.209	6.857
Побарувања од вработените	28	120	(34)
Останати краткорочни побарувања	28	-	-
Краткорочни финансиски средства	28	683.354	693.457
Парични средства и парични еквиваленти	29	158.857	220.488
Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи	28	22.891	14.635
Вкупно тековни средства		1.493.775	1.522.148
ВКУПНО СРЕДСТВА		2.483.389	2.493.255
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
Главнина и резерви			
Основна главнина	30	305.262	305.262
Премии на емитирани акции		-	-
Ревалоризациска резерва		87.304	106.634
Резерви		61.141	61.141
Акумулирана добивка		1.788.763	1.716.016
Пренесена загуба		-	-
Добивка за деловната година		77.212	92.698
Загуба за деловната година		-	-
Вкупно главнина и резерви		2.319.683	2.281.751
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци			
Долгорочни обврски		-	-
Одложени даночни обврски			
Тековни обврски			
Краткорочни обврски спрема поврзани друштва	31	-	-
Краткорочни обврски спрема добавувачи		114.022	160.098
Обврски за аванси, депозити и кауции		-	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци		56	1.052
Обврски спрема вработените		197	2.012
Тековни даночни обврски		28.116	27.687
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		-	-
Обврски по заеми и кредити		-	-
Обврски по основ на учество во резултатот		16.566	15.942
Останати финансиски обврски		-	-
Останати краткорочни обврски		4.548	4.513
Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди		201	201
Вкупно тековни обврски		163.706	211.504
Вкупно обврски		163.706	211.504
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		2.483.389	2.493.255

Прилепска Пиварница АД Прилеп
Генерален извршен директор

Сашко Самарџиоски

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
на Прилепска Пиварница АД Прилеп
за годината која завршува на 31 декември 2022 година

	<u>Белешки</u>	<u>31 декември 2022</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2021</u> <u>во (000) МКД</u>
Приходи од работењето			
Приходи од продажба	5	1.830.487	1.666.205
Останати приходи	6	38.321	35.554
Вкупно приходи од работењето		1.872.120	1.705.403
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и на недовршеното производство			
Капитализирано сопствено производство и услуги	7	38.215	13.115
Расходи од работењето			
Трошоци за сировини и други материјали	9	804.783	665.213
Набавна вредност на продадени стоки	10	348.827	323.889
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови,	11	98	724
Услуги со карактер на материјални трошоци	12	330.586	296.621
Останати трошоци од работењето	13	22.973	21.570
Трошоци за вработените	14	193.074	163.156
Амортизација на материјални и нематеријални средства	15	148.885	159.557
Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства	16	4.059	5.121
Резервирања за трошоци и ризици		-	-
Останати расходи од работењето	17	2.984	5.249
Вкупно расходи од работењето		1.856.270	1.641.101
Финансиски приходи	18	28.308	19.666
Финансиски расходи	19	4.532	1.696
Удел во добивката/загуба на придружените друштва		-	-
Добивка/Загуба од редовното работење	20	77.841	95.387
Нето добивка/загуба од прекинати работења		-	-
Добивка/Загуба пред оданочување	20	77.841	95.387
Данок на добивка	21	629	2.689
Одложени даночни приходи/расходи		-	-
Нето добивка/загуба за деловната година	22	77.212	92.698
Останата сеопфатна добивка		-	-
Останата сеопфатна загуба		-	-
Вкупна сеопфатна добивка/загуба за годината	23	77.212	92.698
Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво		-	-
Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на неконтролираното учество		-	-
Добивка по акција (во денари)	24	1.934	2.323

Прилепска Пиварница АД Прилеп
Генерален/извршен директор

Сашко Самарџиоски

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
на Прилепска Пиварница АД Прилеп
за годината која завршува на 31 декември 2022 година

ОПИС	Состојба на 31 декември 2021 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2022 година (во 000 МКД)
Основна главнина	305.262	-	-	305.262
Ревалоризациска резерва	106.634	-	(19.330)	87.304
Резерви	61.141	-	-	61.141
Акумулирана добивка	1.716.016	72.747	-	1.788.763
Пренесена загуба	-	-	-	-
Дивиденди	-	19.459	19.459	-
Добивка за финансиската година	92.698	-	(15.485)	77.212
Загуба за финансиската година	-	-	-	-
Вкупно главнина и резерви	2.281.751	92.206	(15.356)	2.319.683

ОПИС	Состојба на 31 декември 2020 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2021 година (во 000 МКД)
Основна главнина	305.262	-	-	305.262
Ревалоризациска резерва	22.558	84.076	-	106.634
Резерви	61.141	-	-	61.141
Акумулирана добивка	1.633.691	82.324	-	1.716.016
Пренесена загуба	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-
Добивка за финансиската година	82.324	10.373	-	92.698
Загуба за финансиската година	-	-	-	-
Вкупно главнина и резерви	2.104.977	176.774	-	2.281.751

Прилепска Пиварница АД Прилеп
 Генерален извршен директор

Сашко Самарџиоски

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
на Прилепска Пиварница АД Прилеп
за годината која завршува на 31 декември 2022 година

	<u>31 декември 2022</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2021</u> <u>во (000) МКД</u>
I. Готовински тек од оперативни активности		
Нето добивка/загуба по оданочување	77.212	92.698
Амортизација на основни средства	148.885	159.557
Зголемување/намалување на тековните средства		
Залихи	(39.656)	(38.319)
Побарувања од поврзани друштва	-	-
Побарувања од купувачи	11.132	(36.500)
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	(3.077)	18.674
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси	(3.351)	(4.286)
Побарувања од вработените	(154)	40
Останати краткорочни побарувања	-	-
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи	(8.256)	2.695
Вкупно зголемување/намалување на тековните средства	(43.362)	(57.697)
Зголемување/намалување на тековни обврски		
Обврски спрема поврзани друштва	-	-
Обврски спрема добавувачи	(46.077)	31.741
Обврски за аванси, депозити и кауции	-	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести	(996)	1.052
Обврски кон вработените	(1.815)	1.788
Тековни даночни обврски	430	(7.624)
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	-	-
Обврски по заеми и кредити	-	-
Обврски по основ на учество во резултатот	625	(120)
Останати финансиски обврски	-	-
Останати краткорочни обврски	35	(47)
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди	-	201
Вкупно зголемување/намалување на тековни обврски	(47.798)	26.989
Вкупно нето готовина од оперативни активности	134.937	221.548
II. Готовински тек од инвестициски активности		
Материјални и нематеријални средства	(147.474)	(86.912)
Вложувања во недвижности	-	-
Долгорочни финансиски средства	(19.918)	(178.930)
Краткорочни финансиски средства	10.104	(1.670)
Вкупно нето готовина од инвестициски активности	(157.288)	(267.512)
III. Готовински тек од финансиски активности		
Главнина и резерви	(39.280)	84.076
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	-	-
Долгорочни обврски	-	-
Одложени даночни обврски	-	-
Вкупно нето готовина од финансиски активности	(39.280)	84.076
Вкупно нето пораст/намалување на готовината	(61.632)	38.112
Готовина на почетокот од годината	220.488	182.377
Готовина на крајот од годината	158.857	220.488

Прилепска Пиварница АД Прилеп
 Генерален извршен директор

Сацко Самарџиоски

БЕЛЕШКИ
КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА
ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2022

БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Прилепска Пиварница АД Прилеп (во понатамошниот текст: „Друштвото“) е основано на ден 11.05.1995 година и е 100% во приватна сопственост со домашно потекло на капиталот, сврстено во групата на големи ентитети.

Седиштето на Друштвото е во Прилеп на ул. „Цане Кузманоски“ бр.1.

Согласно НКД, шифрата на претежната дејност на Друштвото е 11.05 – Производство на пиво.

ЕМБС на Друштвото е 4071344, а ЕДБ 4021991109104.

Основната главнина на Друштвото изнесува 305.262 илјади денари.

Во годината во која се врши ревизија односно во 2022 година Друштвото има просечен број на вработени лица 251. Во претходната 2021 година овој број на вработени изнесуваше 251.

Генерален извршен директор на Друштвото е Сашко Самарџиоски со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

БЕЛЕШКА 2. ОСНОВ ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Друштвото го води сметководството и ги подготвува финансиските извештаи во согласност со прифатените сметководствени стандарди во Република Северна Македонија кои се објавени во Правилникот за водење на сметководството („Службен весник на РМ“ број 159/09/, 164/10 и 107/2011).

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги примени сметководствените политики обелоденети подолу а кои се во согласност со сметководствената и даночната регулатива која важи во Република Северна Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени според методот на набавна вредност како основ за мерење, освен кај недвижностите, постојките и опремата и нивната амортизација кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на порастот на цените на производителите на индустриски производи кои ги објавува Државниот завод за статистика на РСМ и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаваат според нивната набавна, објективна (пазарна) вредност.

Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија. Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото, како и во останатите придружни белешки кон финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари (000 МКД), освен ако не е поинаку наведено.

Приложените финансиски извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи на Друштвото.

Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Друштвото ќе продолжи да работи и во иднина.

2.2. Основ за составување и презентирање на финансиските извештаи

При подготвување на финансиските извештаи Друштвото применува сметководствени проценки за ставките кои не можат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања засновани на информации кои се последно расположливи. Во текот на работењето одредени проценки можат да се ревидираат како резултат на промени на околностите врз основ на кој биле засновани, промени во опкружувањето или добиените нови информации и сознанија.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на недвижностите, постројките и опремата, обезвреднување на недвижностите, постројките и опремата, исправка на вредноста на побарувањата односно утврдување на нивната објективна вредност, вредносно усогласување (исправки) на залихите за да се сведат по нивната нето реализациона вредност и слично.

Ефектите од промена во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и/или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.3. Претпоставка за неограничен континуитет во работењето

Финансиите извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење. Раководството смета дека не постои материјална несигурност што предизвикува сомнеж кој би го довел во прашање континуитетот во работењето на Друштвото.

2.4. Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики опфатени се во Извештајот за добивка или загуба како приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период.

Во тековната 2022 година Друштвото има трансакции изразени во странска валута.

2.5. Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од Извештајот за финансиската состојба се следниве:

Валута	31 декември 2022	31 декември 2021
1 EUR	61,4932 ден.	61,6270 ден.
1 USD	57,6535 ден.	54.3736 ден.

2.6. Односи со поврзани страни и нивни трансакции

Са целите на финансиските извештаи поврзани субјекти се оние субјекти кај кои што едното правно лице има можност за контрола врз другото правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на другото правно лице согласно МСС 24 - Обелоденување на поврзани субјекти. Односите помеѓу Друштвото и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на извештајот за финансиската состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон финансиските извештаи.

2.7. Споредбени показатели

Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на историска набавна вредност. Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 Декември тековна и претходна година.

БЕЛЕШКА 3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПОРЦЕНКИ

3.1. Нематеријални средства

Нематеријални средства се оние средства кои немаат физичка содржина но кои можат да се идентификуваат. Тие се:

- Дизајнирање и имплементација на нови процеси;
- Патенти и лиценци;
- Интелектуална сопственост;
- Развивање на пазарот и трговски марки;
- Компјутерски софтвер кој не е составен дел на хардверот;
- Авторски права;
- Франшизи.

Нематеријалните средства треба да се идентификуваат со цел јасно да се разграничат од гудвилот и тие почетно се мерат според нивната набавна вредност, а се признаваат само доколку:

- е веројатно дека идни економски користи ќе му се припишат на нематеријалното средство;
- набавната вредност на нематеријалното средство може веродостојно да се измери;

Корисниот век на нематеријалното средство се определува како ограничен и неограничен. Корисниот век на нематеријалното средство кој произлегува од договори и други законски права не треба да го надмине периодот на договорот и другите законски права.

Амортизацијата на нематеријалните средства со ограничен век на користење се пресметува врз основа на набавната вредност на нематеријалните средства и тоа по праволиниска метода на еднакви годишни износи во текот на предвидениот рок на употреба но најмногу до 5 години. Амортизација на нематеријалните средства со неограничен век на користење не се пресметува.

Периодот на амортизација и методот на амортизација на нематеријалните средства со ограничен век на користење треба да се проверува и коригира најмалку еднаш годишно.

3.2. Материјални средства

3.2.1. Општа објава

Материјалните средства се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурираната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивно ставање во употреба.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкција и подобрување, кои го менуваат капацитетот или намената на материјалните средства, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на материјалните средства се книги како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

3.2.2. Амортизација

Амортизација на земјиштето и инвестициите во тек не се пресметува.

Амортизација на материјалните средства се пресметува заради отпис на нивната набавна вредност. Друштвото пресметува амортизација со примена на пропорционалната метода. Применетите годишни стапки на амортизација кои доследно се применуваат како и во претходните така и во тековната година се усогласени со сметководствените политики на Друштвото и изнесуваат:

	31 декември 2022	31 декември 2021
Градежни објекти	2,5 % - 10,0 %	2,5 % - 10,0 %
Постројки и опрема	5,0 % - 25,0 %	5,0 % - 25,0 %
Алат и транспортни средства	10,0 % - 37,5%	10,0 % - 37,5%

Во пресметката на амортизацијата се почитува принципот на конзистентност на стапките на амортизација и принципот на истоветност на исправката на вредноста на основните средства со трошокот за амортизација. Соодветно на законската регулатива, пресметката на амортизацијата на транспортните средства е зголемена за 50% од стапката наведена во Номенклатура за амортизација.

3.3. Вложувања во подружници

Вложувањата во подружници се евидентираат во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност. За вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во другите друштва.

3.4. Вложувања расположливи за продажба

Вложувањата расположливи за продажба се оние вложувања во долгорочни хартии од вредност кои се чуваат неограничен период но кои можат да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Почетно, вложувањата расположливи за продажба се искажани по набавна вредност, односно според износот на паричните средства и еквивалентите на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективна вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на извештајот за финансиската состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар истите се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација). Последователно сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога акумулираната добивка, односно загуба која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.5. Обезвреднување на нефинансиски средства

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат, се предмет на годишна анализа заради можноста од нивно обезвреднување.

Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа заради можноста од нивно обезвреднување секогаш кога настаните или измените во деловните услови укажуваат на тоа дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност што укажува дека истите се обезвреднети. Загубата од обезвреднување се евидентира за износот за кои сегашната вредност на средството ја надминува вредноста на неговото повторно надоместување. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната вредност на средството, намалена за трошоците на продажба.

3.6. Залихи и отпис на ситен инвентар

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната односно од нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите до нивната сегашна состојба и локација и која ги вклучува и сите трошоци за набавка, трошоци за конверзија и други трошоци.

Набавната вредност на трговските стоки во магацин се утврдува по просечни цени.

Нето реализационата вредност ја вклучува продажната цена, намалена за трошоците за приготвување на продажбата.

Намалување на вредноста на залихите се спроведува за време на редовниот годишен попис а врз основа на проценка за нивно оштетување, дотраеност и сл. Намалувањето на вредноста на залихите се врши на товар на расходите на периодот, вклучувајќи го и секое нивелирање по пат на отпис до нето реализационата вредност ако истата е пониска од набавната.

Отписот на ситниот инвентар се врши 100% при ставање на истиот во употреба.

3.7. Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата по основ на продажби ги вклучуваат сите износи кои што се должат од страна на трети страни за извршените продажби. Сите побарувања по други основи се вклучуваат во останати побарувања.

Исправка за сомнителните и спорни побарувања се прави за оние побарувања за кои што постојат специфични ризици и кои се сметаат за не наплатливи. Индикатори за ненаплативост на побарувањата се доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај и сл. Сомнителните побарувања се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

3.8. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти се водат во извештајот за финансиската состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од денарска готовина во благајна и од денарски и девизни средства на сметки во банки.

3.9. Платени трошоци за идни периоди (АВР)

Однапред платените трошоци за идните периоди се искажуваат како активни временски разграничувања и се преставуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат. Причините за разграничувањето како и износите кои се однесуваат на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период а немаат елементи за да се искажат како побарувања, се искажуваат како активни временски разграничувања. Кога ќе се стекнат услови за испоставување на документ врз основа на кој се стекнати побарувањата, временските разграничувања се пренесуваат на сметките на побарувањата. Основата за приходување и искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна сметководствена исправа.

3.10. Долгорочни обврски

Долгорочните обврски се прикажуваат по нивната номинална вредност зголемена за каматите согласно склучените договори.

Долгорочните резервирање се искажуваат како долгорочни обврски за гаранции и отпремнини. Обврските искажани во девизи се пресметуваат по средниот курс на НБРСМ на денот на изготвување на извештајот за финансиската состојба.

3.11. Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачите и останатите обврски се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Овие обврски се класифицираат како краткорочни доколку на датумот на изготвување на извештајот за финансиската состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци.

Обврските кон доверителите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност.

3.12. Обврски по кредити

Сите обврски спрема трети лица за кои се плаќа камата се презентирани како финансиски обврски. Обврските со доспевање во рок подолг од една година се класифицираат како нетековни обврски, додека оние со рок на доспевање до една година како тековни обврски заедно со тековниот дел на долгорочните кредити (камати).

Долгорочните обврски по долгорочни заеми и кредити се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Долгорочните обврски по заеми и кредити од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на извештајот за финансиската состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходите, односно расходите од финансирање.

3.13. Одложени плаќања на трошоци и приходи за идните периоди (ПВР)

Одложените плаќања на трошоците и приходите за идните периоди се искажуваат како пасивни временски разграничувања а се однесуваат на пресметани трошоци кои го товарат тековниот пресметковен период кои не се фактурирани, како и на однапред наплатените или пресметаните приходи во тековниот период кои се однесуваат на наредниот пресметковен период.

3.14. Резервирања

Резервации се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан од кој се очекува одлив на парични или други средства и кога износот на надоместокот со голема веројатност може да се предвиди. Резервирањата се евидентираат според нивната сегашна вредност на очекуваните трошоци потребни за надоместување на обврската. Расходот за било која резервација се признава во балансот на успех намален за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен резервациите се дисконтираат по нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.15. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минат настан чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски не се признаваат во финансиските извештаи туку само се обелоденуваат.

Неизвесно средство е можно средство кое произлегува од минат настан и чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесно средство се признава само кога остварувањето на приходот е речиси сигурен.

3.16. Придонеси за пензиско и инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените се уплатуваат во соодветните пензиски фондови. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќање на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на нивното пензионирање. Друштвото нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за финансиските извештаи.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат од работа по основ на технолошки вишок, износ кој зависи од работниот стаж на вработениот, но најмногу до седум месечни просечни плати исплатени во Република Северна Македонија. Друштвото нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за финансиските извештаи.

3.17. Капитал

3.17.1. Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

3.17.2. Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува Друштвото се третираат како сопствени (резервски) акции и се признаваат по нивна набавна вредност а се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото.

3.17.3. Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката во тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 1/10 од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 1/10 од вредноста на основната главнина, истата може да се употреби само за покривање на загубите. Доколку резервата надминува 1/10 од вредноста на основната главнина на Друштвото истата може да се употреби за исплата на дивиденди со претходно донесена Одлука.

3.17.4. Ревалоризациони резерви

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената годишна ревалоризација. Во согласност со законските прописи салдото на ревалоризационата резерва се евидентира во рамките на капиталот и истото не претставува предмет на распределба.

3.18. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственост на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска од набавната, по сегашната

вредност на минималните плаќања за наемот. Во текот на разгледуваниот период Друштвото нема трансакции кои преставуваат финансиски наеми, при што истото не се јавува како наемател или наемодавател на такви средства.

Наемите кај кои значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од страна на наемодавателот, се класифицирани како оперативни наеми. Во евиденцијата на наемателите плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во извештајот за финансиската состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности. Во текот на разгледуваниот период Друштвото има трансакции кои преставуваат оперативен наем, при што истото се јавува и како наемател и како наемодавател на такви средства.

3.19. Приходи од продажба и останати приходи

Приходите од продажба се признаваат кога ризиците и користите се пренесени на купувачот или кога услугите се извршени. Приходите од продажба се евидентираат намалени за даноците и попустите при продажбата.

Приходите од продажба на производи се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- на купувачот му се пренесени сите значајните ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на стоките. Друштвото не задржува вистинска контрола врз продадените стоки;
- приходите може веродостојно да се измерат;
- веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив во Друштвото;
- трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите од услуги се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- приходот може веродостојно да се измери;
- веројатно е дека Друштвото ќе има прилив на економски користи;
- степенот на довршеност може веродостојно да се измери;
- трошоците на трансакцијата и за довршување на трансакцијата можат да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите кои произлегуваат од употреба на средства на Друштвото од страна на други друштва со кои се заработуваат камати, тантиеми и дивиденди, треба да се признаат како приходи тогаш кога не постои значајна несигурност за нивното мерење и наплата.

3.20. Признавање на расходите

Расходите се признаваат врз основа на принципот на „спротивставување“ кој што вклучува истовремено признавање на приходите и расходите кои произлегуваат од една иста трансакција.

Каде што не постои можност или има по тешкотија во спротивставувањето на приходите и расходите, се применува пристапот на целосно расходување на сите настанати трошоци.

3.21. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датумот на Извештајот за сеопфатна добивка се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат независно дали се наплатени или не. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажби на хартии од вредност, приходи од камати и од курсни разлики.

- **Камати:** се признаваат на пресметковна основа за периодот на кои се однесуваат, имајќи го во предвид фактичкиот пренос на средствата.
- **Дивиденди:** за дивиденди кои не произлегуваат од вложувања евидентирани според методот на главнина, се признаваат кога ќе се утврдат правата на сопствениците за примање на истите.
- **Курсни разлики:** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.
- **Капитални добивки:** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.

3.22. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датум на Извештајот за сеопфатна добивка се прикажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи за камати, провизии и курсни разлики.

3.23. Данок на добивка

Во согласност со важечката законската регулатива во Република Северна Македонија, данок на добивка се плаќа на остварената добивка во тековната година како и на непризнатите расходи и на помалку искажаните приходи.

Друштвото изготвува Даночен биланс, пресметува и плаќа данок на добивка по стапка од 10% на остварената добивка, на непризнатите расходи и на помалку искажаните приходи.

Данокот на добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок на добивка се пресметува согласно законските прописи во РСМ. Одложениот данок на добивка е пресметан за временските разлики помеѓу даночната основица и сегашната вредност на средствата и обврските. Одложениот данок не се пресметува при почетно вреднувања на средствата и обврските доколку во моментот на трансакцијата нема влијание врз даночната добивка или загуба. Одложениот данок се пресметува со примена на тековната даночна стапка. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики. Одложеното даночно средство е пресметано врз основа на веројатноста на постоење на идни оданочливи добивки кои ќе овозможат искористување на одложеното даночно средство.

3.24. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција на обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за тековната година која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

БЕЛЕШКА 4. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

4.1. Финансиски ризици и управување со истите

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политики за управување со нив се следните:

4.1.1. Ризик од промена на девизниот курс

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки и продажби на странски пазари при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Северна Македонија и не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можни флукуации на странските валути кои сепак се ограничени поради фактот што најголем број од трансакции се во Евра, чии валутен курс се смета за релативно стабилен.

4.1.2. Ризик од промена на цени

Друштвото е изложено на ризик од промена на цени на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

4.1.3. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите стасани обврски за плаќање. Друштвото има голем број на купувачи така што овој ризик е минимален но сепак постои.

4.1.4. Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека во текот на 2022 година, Друштвото не користи кредити и позајмици може да се каже дека Друштвото не е изложено на ваков вид на ризик.

4.1.5. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба са своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со континуирано обезбедување на потреба готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

4.1.6. Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Северна Македонија, финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесување на даночните биланси за тековната година. Во тековната 2022 години во Друштвото не е вршена контрола од страна на даночните власти. Сепак, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не можат да се определат со разумна сигурност.

4.2. Финансиски инструменти

4.2.1. Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење од сопствени средства (акумулирана добивка и амортизација). Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември тековна и претходна година е следна:

Долгорочна задолженост	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Долгорочни обврски	-	-
Парични средства и парични еквиваленти	158.857	220.488
Нето обврски	(158.858)	(220.488)
Вкупно капитал и резерви	2.319.683	2.281.751
% на долгорочна задолженост во однос на капиталот	(6,85%)	(9,66%)

Друштвото нема долгорочни обврски така што долгорочната задолженост во однос на капиталот е негативна.

Вкупна задолженост	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Вкупни обврски (краткорочни и долгорочни)	163.505	211.303
Вкупни средства	2.483.389	2.493.255
% на вкупна задолженост во однос на вкупните средства	6,58%	8,47%

4.2.2. Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на девизните курсеви на странски валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во илјади денари е како што следи:

	Во илјади (000) МКД					
	Средства		Обврски		Салдо	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
ЕУР	13.922	14.063	74.945	84.192	(61.023)	(70.129)
УСД	-	-	-	-	-	-
Други	-	-	-	-	-	-

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот за финансиската состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката а негативните намалувања на добивката за соодветниот период.

	Во илјади (000) МКД			
	Зголемување за 10%		Намалувања за 10%	
	2022	2021	2022	2021
ЕУР	6.102	7.013	(6.102)	(7.013)
УСД	-	-	-	-
Други	-	-	-	-
Нето ефект	6.102	7.013	(6.102)	(7.013)

4.2.3. Ризик од промена на каматите

Друштвото се изложува на промени на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки. Друштвото има пласирано средства кај банки со фиксни и варијабилни каматни стапки. Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот на годините е:

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Некаматносни		
Парични средства	158.856	220.488
Побарувања од купувачи	181.769	192.901
Дадени аванси	3.331	254
Побарувања од државата	10.209	6.857
Останати побарувања	6.023	7.148
Долгорочни финансиски средства	352.372	332.454
Вкупно	712.560	760.102
Каматносни со фиксна каматна стапка		
Парични средства на сметки	-	-
Дадени депозити во банки – Шпаркасе Банка	329.500	61.500
Дадени депозити во банки – Стопанска Банка	347.950	-
Вкупно	677.450	61.500
Каматносни со променлива каматна стапка		
Парични средства на сметки	-	-
Дадени депозити во банка – Стопанска Банка	-	625.600
Вкупно		625.600
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
Некаматносни		
Обврски кон добавувачи	114.022	160.098
Останати тековни обврски	49.684	51.205
Вкупно	163.706	211.303
Каматносни со фиксна каматна стапка		
Обврски по кредити со фиксна каматна стапка	-	-
Вкупно		
Каматносни со променлива каматна стапка		
Обврски по кредити со променлива каматна стапка	-	-
Вкупно		

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на дадените депозити со варијабилните каматна стапка за 2% поени. Анализата е направена на салдата на дадените

депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните намалување на добивката за соодветниот период.

	Во илјади (000) денари			
	Зголемување за 2% поени		Намалувања за 2% поени	
	2022	2021	2022	2021
Дадени депозити	-	12.512	-	(12.512)
Нето ефект	-	12.512	-	(12.512)

4.2.4. Ризик од неликвидност

Друштвото е изложено на ризик од неликвидност кога нема да биде во можност со своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврските спрема своите доверители и кредитори. Ваквиот ризик Друштвото го надминува со континуирано обезбедување на потребни парични средства за сервисирање на своите пристигнати обврски.

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на друштвото со состојба на 31 декември тековната година според нивната доспеаност.

	Во илјади (000) денари						
	Претплата	Недоспеани	До 30 дена	До 60 дена	До 365 дена	Над 365 дена	Вкупно
Парични средства	-	-	158.857	-	-	-	158.857
Побарувања од купувачи	(9.968)	-	125.294	21.763	28.939	5.035	171.063
Побарувања од купувачи – спорни и сомнителни (тужени)	-	-	-	-	-	10.619	10.619
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	-	-	-	-	3.331	-	3.331
Побарувања од вработени	-	-	-	-	114	6	120
Краткорочни финансиски средства	-	-	-	-	17	-	17
Краткорочни орочени денарски средства	-	-	-	-	683.337	-	683.337
Останати побарувања	-	-	-	-	10.117	92	10.209
Долгорочни финансиски средства	-	-	-	-	352.372	-	352.372
Вкупно средства	(9.968)	-	284.151	21.763	1.078.227	15.752	1.389.925
Обврски спрема добавувачи во земјата	(79.851)	6.316	121.970	29.504	36.079	3	114.022
Обврски за аванси депозити и кауции	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по земи и кредити	-	-	-	-	-	-	-
Останати тековни обврски	-	-	-	-	44.935	-	44.935
Останати обврски	-	-	-	-	4.548	-	4.548
Вкупно обврски	-	-	-	-	-	-	163.505

БЕЛЕШКА 5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходи од продажба	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	1.333.541	1.216.119
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	474.754	429.160
Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги во странство	15.027	14.116
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци	6.978	6.623
Приходи од наемнини	188	188
Вкупно	1.830.487	1.666.205

БЕЛЕШКА 6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Останати приходи	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства	1.637	6.589
Вишоци	0	2.128
Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	5.662	100
Останати приходи од работењето	31.022	26.737
Вкупно	38.321	35.554

БЕЛЕШКА 7. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И НА НЕДОВРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО

Промена на вредноста на залихи	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	73.495	60.380
Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	111.710	73.495
Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	38.215	13.115

БЕЛЕШКА 8. КАПИТАЛИЗИРАНО СОПСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ

Капитализирано сопствено производство и услуги	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Приходи врз основа на употреба на сопствени добра (производи, стоки) и услуги	3.312	3.643
Вкупно	3.312	3.643

БЕЛЕШКА 9. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

Трошоци за сировини и материјали	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	633.114	543.664
Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)	1.586	1.074
Трошоци за енергија (за производство)	117.877	74.795
Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба)	16.103	10.401
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за производство)	7.730	8.920
Трошоци за резервни делови (за администрација, управа и продажба)	260	274
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за производство)	27.352	25.360
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за администрација, управа и продажба)	761	725
Вкупно	804.783	665.213

БЕЛЕШКА 10. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ

Набавна вредност на продадени стоки	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	348.827	323.889
Вкупно	348.827	323.889

БЕЛЕШКА 11. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ

Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови	98	724
Вкупно	98	724

БЕЛЕШКА 12. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Услуги со карактер на материјални трошоци	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Транспортни услуги	114.918	91.735
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	2.732	2.612
Услуги за одржување и заштита	17.256	19.020
Комунални услуги	10.553	9.806
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	140.883	130.524
Наем - лизинг	36.808	34.724
Останати услуги	7.437	8.200
Вкупно	330.586	296.621

БЕЛЕШКА 13. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Останати трошоци од работењето	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Трошоци за спонзорства и донации	3.711	1.671
Трошоци за репрезентација	7.970	8.091
Трошоци за осигурување	893	1.325
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	1.839	1.613
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	1.062	1.189
Останати трошоци на работењето	7.499	7.681
Вкупно	22.973	21.570

БЕЛЕШКА 14. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

Трошоци за вработени	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Останати трошоци за вработените	8.750	6.858
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	3.461	2.362
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	7.843	6.805
Плата и надоместоци на плата - бруто (за производство)	66.682	60.595
Плата и надоместоци на плата - бруто (за администрација, управа и продажба)	106.338	86.536
Вкупно	193.074	163.156

БЕЛЕШКА 15. АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Амортизација на основни средства	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Трошоци за амортизација (за производство)	111.795	114.598
Трошоци за амортизација (за администрација, управа и продажба)	37.091	44.960
Вкупно	148.885	159.557

БЕЛЕШКА 16. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕТЕКОВНИ/ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања	4.059	5.121
Вкупно	4.059	5.121

БЕЛЕШКА 17. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Останати расходи од работењето	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Загуби врз основа на расходување и загуби од продажба на нематеријални и материјални средства	88	2.045
Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	2.896	3.189
Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	-	15
Вкупно	2.984	5.249

БЕЛЕШКА 18. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

Финансиски приходи	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	9.685	7.772
Приходи врз основа на позитивни курсни разлики	2.084	1.223
Приходи од вложувања во неповрзани друштва	13.768	10.671

Приходи од продажба на хартии од вредност	2.771	-
Вкупно	28.308	19.666

БЕЛЕШКА 19. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

Финансиски расходи	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	37	0
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	4.495	1.696
Вкупно	4.532	1.696

БЕЛЕШКА 20. ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

Добивка/Загуба пред оданочување	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Добивка пред оданочување	77.841	95.387
Вкупно	77.841	95.387

БЕЛЕШКА 21. ДАНОК НА ДОБИВКА

Согласно важечките законски прописи Друштвото пресметува и плаќа данокот на добивка и тоа на остварената добивка и на непризнатите расходи и на помалку искажаните приходи по стапка од 10% (2021: 10%).

Пресметка на данок на добивка	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Финансиски резултат од БУ	77.841	95.387
Непризнати расходи за даночни цели	13.864	13.888
Даночна основа	91.705	109.275
Намалување на даночна основа	79.123	82.386
Даночна основа по намалување	12.582	26.888
Пресметан данок на добивка (10% x даночна основа)	1.258	2.689
Намалување на пресметаниот данок на добивка	629	-
Пресметан данок по намалување	629	2.689

БЕЛЕШКА 22. НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

Нето добивка/загуба	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Нето добивка/загуба	77.212	92.698
Вкупно	77.212	92.698

БЕЛЕШКА 23. ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА

Вкупна сеопфатна добивка/загуба	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Вкупна сеопфатна добивка/загуба	77.212	92.698
Вкупно	77.212	92.698

БЕЛЕШКА 24. ОСНОВНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ПО АКЦИЈА

Основната добивка/загуба по акција се пресметува по пат на делење на добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	Во МКД	
	2022	2021
Добивка/Загуба по оданочување	77.212.228	92.697.722
Добивка / Загуба за сопствениците	77.212.228	92.697.722
Загуба која припаѓа на имателите на обични акции	-	-
Пондерирани просечен број на обични акции во оптек	39.918	39.918
Основна добивка по акција (денари по акција)	1.934	2.323

БЕЛЕШКА 25. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Вид на основно средство	Земјишта	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Останати материјални средства	Во илјади (000) МКД	
						Материјални средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на ОС (состојба на 01.01.2022)	36.042	390.469	2.827.557	733.765	2.984	61.191	4.052.007
- директни зголемувања	1.102	48	1.995	21.143	-	125.664	149.951
- прекнижувања	-	711	11.745	30.657	-	(43.113)	(0)
- расходи и отуѓување	-	-	-	(4.863)	-	(2.388)	(7.252)
- ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на ОС на 31.12.2022	37.144	391.228	2.841.297	780.701	2.984	141.354	4.194.707
Исправка на ОС на 01.01.2022	-	(266.079)	(2.472.174)	(672.139)	(2.962)	-	(3.413.354)
- амортизација	-	(7.631)	(103.451)	(37.790)	(13)	-	(148.885)
- расходи и отуѓување	-	-	-	4.775	-	-	4.775
- ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на исправката на ОС 31.12.2022	-	(273.710)	(2.575.625)	(705.154)	(2.975)	-	(3.557.464)
Сегашна вредност на ОС на 31.12.2022	37.144	117.518	265.671	75.546	8	141.354	637.242

Во тековната 2022 година Друштвото има нови набавки на НПО во вкупен износ од 149.951 илјади денари. Најголемиот дел од овие набавки се однесуваат на набавка на нови силоси во износ од 72.010 илјади денари како и набавки на земјиште, градежни објекти, постројки и опрема и алат и транспортни средства во износ од 12.413 илјади денари. Друштвото има расходувани односно отуѓено основни средства во вкупен износ од 7.252 илјади денари.

Сите недвижности, постројки и опрема со кои располага Друштвото се користат за обавување на неговите деловни активности.

Во илјади (000) МКД

Вид на основно средство	Алат, погонски и канцелариски и инвентар, мебел и транспортни средства	Градежни објекти	Земјишта	Материјални средства во подготовка	Останати материјални средства	Постројки и опрема	Вкупно
Набавна вредност на ОС (состојба на 01.01.2021)	705.661	392.831	26.031	41.354	5.287	2.821.717	3.992.880
-директни зголемувања	21.716	1.879	10.012	32.521	-	25.478	91.605
-прекнижување	12.684	-	-	(12.684)	-	-	-
-останати зголемувања/ намалувања	-	-	-	-	-	-	-
-расходи и отуѓување	6.297	4.241	-	-	2.303	19.638	32.478
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на ОС на 31.12.2021	733.765	390.469	36.042	61.191	2.984	2.827.557	4.052.007
Исправка на ОС на 01.01.2021	633.147	261.212	-	-	4.937	2.384.932	3.284.229
-амортизација	44.926	7.669	-	-	83	106.879	159.557
-останати зголемувања/намалувања	-	-	-	-	-	-	-
-расходи и отуѓување	5.935	2.802	-	-	2.058	19.638	30.432
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на исправката на ОС на 31.12.2021	672.139	266.079	-	-	2.962	2.472.174	3.413.354
Сегашна вредност на ОС на 31.12.2021	61.626	124.390	36.042	61.191	22	355.383	638.654

БЕЛЕШКА 26. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Долгорочни финансиски средства	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Вложувања во придружни друштва	691	691
Вложувања во Пакомак	652	652
Вложувања во Карномак	39	39
Вложувања расположливи за продажба	351.681	331.763
Откупени сопствени акции	473	473
Алколоид АД Скопје	60.750	64.176
Комерцијална банка АД Скопје	177.278	151.032
Макпетрол АД Скопје	46.508	30.529
НЛБ банка АД Скопје	17.775	21.900
Стопанска банка АД Скопје	28.769	27.814
Гранит АД Скопје	-	12.200
ТТК банка АД Скопје	5.935	6.263
ОКТА АД Скопје	1.103	1.118
Македонијатурист АД Скопје	13.090	14.429
Тетекс АД Тетово	-	1.828
Вкупно	352.372	332.454

БЕЛЕШКА 27. ЗАЛИХИ

Залихи	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Залиха на суровини и материјали	178.233	199.977
Залиха на резервни делови	61.381	57.667
Залиха на ситен инвентар, амбалажа и автогуми	44.048	28.710
Производство	25.082	23.201
Готови производи	86.627	50.294
Стоки	37.874	33.741
Вкупно	433.246	393.590

Суровините и материјалите, резервните делови, ситниот инвентар и авто гумите, готовиот производ и трговските стоки се водат по просечни цени.

БЕЛЕШКА 28. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Краткорочни побарувања	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Побарувања од купувачи	181.769	192.901
Побарувања од купувачи во земјата	179.798	183.252
Побарувања од купувачи во странство	10.062	14.063
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи	(8.092)	(4.414)
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции	3.331	254
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	3.331	254
Побарувања од државата	10.209	6.857
Данок на додадена вредност	5.688	2.387
Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	4.521	4.470
Побарување од вработени	120	(34)
Побарувања од вработените за аконтации за службени патувања	6	6
Останати побарувања од вработените	114	(40)
Краткорочни финансиски средства	683.354	693.457
Краткорочни кредити и заеми во земјата	17	324
Краткорочно орочени денарски средства	683.337	693.133
АВР	22.891	14.635
Однапред платени трошоци	17.318	11.750
Пресметани приходи што не можеле да бидат фактурирани	5.573	2.885
Вкупно	901.672	908.070

Вкупните побарувања од купувачи во земјата и странство се во износ од 181.769 илјада денари.

Анализата на старосната структура на побарувањата од купувачите со положба на 31.12.2022 година без тужените побарувања е како што следи:

Побарувања од купувачи во земјата	Во илјади (000) МКД
	2022
Претплата	(9.792)
До 30 дена	118.100
До 60 дена	21.759
До 90 дена	8.638
До 180 дена	13.815

До 240 дена	2.383
До 270 дена	499
До 365 дена	582
Над 365 дена	5.016
Вкупно	161.000
Побарувања од купувачи во странство	
Претплата	(177)
До 30 дена	7.194
До 60 дена	4
До 90 дена	3.000
До 180 дена	1
До 240 дена	12
До 270 дена	3
До 365 дена	4
Над 365 дена	20
Вкупно	10.062

Краткорочните орочени денарски средства во тековната 2022 година се прикажани подолу:

Краткорочни орочени денарски средства-депозити	2022	2021
Депозити во Стопанска банка АД Скопје	347.950	625.600
Депозити во Шпаркасе банка	329.500	61.500
Депозити во Царинска Управа	5.887	6.033
Вкупно	683.337	693.133

БЕЛЕШКА 29. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Парични средства и парични еквиваленти	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Парични средства на трансакциски сметки во денари	149.477	219.124
Парични средства во благајна	5.453	1.196
Девизни сметки	3.860	-
Издвоени парични средства и акредитиви	67	167
Вкупно	158.857	220.488

Од Извештајот за паричните текови даден во финансиските извештаи на страна 7, може да се види дека Друштвото има:

Паричен тек	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Паричен тек од оперативни активности	(47.798)	221.548
Паричен тек од инвестициски активности	(157.288)	(267.512)
Паричен тек од финансиски активности	(39.280)	84.076
Нето пораст/намалување на готовината:	(61.632)	38.112

БЕЛЕШКА 30. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

Главнина и резерви	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Основна главнина запишан и уплатен капитал	305.262	305.262

Ревалоризациска резерва	87.304	106.634
Законски резерви	61.141	61.141
Останати резерви	786.887	714.140
Задржана (акумулирана) добивка од претходни години	1.001.876	1.001.876
Добивка од тековната година	77.212	92.698
Вкупно	2.319.683	2.281.751

Извештајот за промените во главнината и резервите е прикажан во финансиските извештаи на страна 7.

Структурата на капиталот според акционерската книга издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност со состојба на 31 декември 2022 година е следната:

Акционери	Број на обични акции	Вредност на 1 акција (125 ЕУР)	% на учество во основната главнина
Обични акции - физички лица	31.634	3.954.250	79,25 %
Обични акции – правни лица	8.267	1.033.375	20,70 %
Откупени сопствени акции	17	2.125	0,04 %
Вкупно ЕУР:	39.918	4.989.750	100,00

Вкупниот број на акции на Прилепска Пиварница АД Прилеп е 39.918 со номинална вредност на една акција од 125 евра.

Основната главнина на Друштвото според Тековната состојба издадена од Централниот регистар на РСМ изнесува 4.989.750 ЕУР

Следните акционери имаат сопственост над 5% од акциите на Друштвото кои носат право на глас и тоа:

Назив на акционери	Во илјади (000) МКД	
	2022	2022
Сашко Самарџиоски	36,32	36,32
Панде Самарџиоска	36,32	36,32
Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд	9,78	8,94

БЕЛЕШКА 31. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

Тековни обврски	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Обврски спрема добавувачи	114.022	160.098
Обврски спрема добавувачи во земјата	39.077	75.906
Обврски спрема добавувачи од странство	74.945	84.192
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	56	1.052
Обврски спрема вработени	197	2.012
Тековни даночни обврски	28.116	27.687
Обврски за данокот на додадена вредност	0	(13)
Обврски за акцизи	28.045	26.998
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	22	700
Обврски за персонален данок на доход	49	2
Обврски врз основа на учество во добивката	16.566	15.942
Останати краткорочни обврски	4.548	4.513
Обврски за останати даноци, придонеси и други давачки	4.571	4.525
Обврски спрема вршители на дејност и други физички лица	(23)	(12)
Останати краткорочни обврски	0	-
Пасивни временски разграничувања	201	201
Вкупно	163.706	211.504

Обврските спрема добавувачите во земјата и странство се во вкупен износ од 114.022 илјади денари, од кои 39.077 илјади денари се однесуваат на добавувачи во земјата а 74.945 илјади денари се однесуваат на добавувачи во странство. Старосната структура на обврските спрема добавувачи е како што следи:

	Во илјади (000) МКД
Обврски спрема добавувачи во земјата	2022
Претплата	(71.809)
До 30 дена	77.575
До 60 дена	29.504
До 90 дена	3.240
До 180 дена	554
До 240 дена	8
До 270 дена	-
До 360 дена	2
Над 360 дена	3
Вкупно	39.077

	Во илјади (000) МКД
Обврски спрема добавувачи во странство	2022
Претплата	(8.042)
Недоспеани	6.316
До 30 дена	44.395
До 90 дена	23.445
До 180 дена	8.828
До 240 дена	3
Над три години	-
Вкупно	74.945

БЕЛЕШКА 32. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

32.1. Хипотеки

Друштвото нема дадено хипотеки на својот имот.

32.2. Судски спорови

Друштвото во тековната 2022 година се јавува во 135 судски постапки како тужител во вкупен износ од 6.126 илјада денари. Исходот од овие судски постапки е неизвесен. Друштвото во текот на 2022 година не се јавува како тужена страна во ниту една судска постапка.

32.3. Гаранции

Друштвото со положба на 31.12.2022 година има издадено гаранции во вкупен износ од 14.748 илјади денари во корист на Царинска управа на РСМ како обезбедување на долг за акцизни добра кои се произведуваат, складираат и чуваат во акцизен склад и на Књаз Милош Србија и примено гаранции во вкупен износ од 32.148 илјади денари.

Гаранциите се дадени во продолжение:

Корисник на гаранција	Коминтенти (налогодавач)	Во илјади (000) МКД	
		Износ на гаранција	Краен рок на гаранција
Прилепска Пиварница АД Прилеп	Пе Логистик Охрид	6.000	02.01.2023
Прилепска Пиварница АД Прилеп	Ки-Ком Кочани	6.000	17.02.2023
Прилепска Пиварница АД Прилеп	Адеа лукс Тетово	6.488	19.02.2023
Прилепска Пиварница АД Прилеп	Унимак Кичево	6.160	10.03.2023
Прилепска Пиварница АД Прилеп	Маг Логистик Скопје	1.500	04.06.2023
Прилепска Пиварница АД Прилеп	Алеко Комерц Неготивно	6.000	15.07.2024
Вкупно		32.148	

Корисник на гаранција	Коминтенти (налогодавач)	Во илјади (000) МКД	
		Износ на гаранција	Краен рок на гаранција
Царинска Управа на РСМ	Прилепска Пиварница АД	18.919	30.12.2022
Царинска Управа на РСМ	Прилепска Пиварница АД	2.500	08.01.2023
Царинска Управа на РСМ	Прилепска Пиварница АД	2.448	23.05.2023
Књаз Милош Србија	Прилепска Пиварница АД	12.300	26.04.2023
Вкупно		14.748	

БЕЛЕШКА 33. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Како поврзана страна во тековната година се јавува Друштвото Пивар 06 ДООЕЛ чиј сопственик е Лилјана Самарџиоска. Во табелата што следува се дадени податоци за обемот и состојбите на трансакциите со поврзаните субјекти на и за периодот што завршува на 31.12. тековна и претходна година.

Обврски спрема поврзана страна	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Пивар 06 ДООЕЛ	4.724	4.729
Вкупно	4.724	4.729

Трошоци за наем	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Пивар 06 ДООЕЛ	24.030	22.496
Вкупно	24.030	22.496

БЕЛЕШКА 34. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

По датумот на составување на Извештајот за финансиската состојба се случиле следните материјално значајни настани:

- Со Предлог одлука бр. 02-264/1 од 19.04.2023 се одобрува стекнување на сопствени (трезорски) акции од нераспределената нето добивка остварена во 2004 година во износ од 68.977 илјади денари, најмногу до 1/10 од основната главнина на Друштвото согласно член 333 од ЗТД.

За целосно согледување на последователните настани се приложува бруто биланс заклучно со 31.03.2023 година.

За Прилепска Пиварница АД Прилеп
Генерален Директор


Сашко Самарџиоски

Законска обврска за составување на Годишна сметка и Годишен извештај за работењето во согласност со одредбите од ЗТД

Во согласност со член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат Друштвата вклучува Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Годишната сметка и финансиските извештаи кои се однесуваат на иста деловна година и кои се подготвени во согласност со одредбите на Законот и прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на Друштвото за деловната година.

Во согласност со член 477 став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи е должен по завршување на секоја деловна година да изготви и Извештај за работењето на Друштвото за претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Во согласност со Правилникот за формата и содржината на годишната сметка, истата се состои од Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Разлики во начинот на презентирање на ставките во обрасците на Годишната сметка и ставките во финансиските извештаи подготвени според Правилникот за водење на сметководство не се појавуваат.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работењето се дадени во Додатоците 2 и 3.

Генералниот директор на Друштвото го изготвил и потпишал Годишниот извештај за работењето.

За Прилепска Пиварница АД Прилеп
Генерален Директор


Сашко Самарџиоски

Годишна сметка

- Извештај за финансиската состојба
- Извештај за сеопфатна добивка

ЕМБС: 04071344
 Целосно име: ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп
 Вид на работа: 450
 Тип на годишна сметка: Годишна сметка
 Тип на документ: Годишна сметка
 Година : 2022

Листа на прикачени документи:
 Објаснувачки белешки и други прилози
 Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	989.614.055,00			971.107.127,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	637.242.360,00			638.653.548,00
10	-- Недвижности (011+012)	154.662.255,00			160.432.253,00
11	-- Земјиште	37.143.837,00			36.042.334,00
12	-- Градежни објекти	117.518.418,00			124.389.919,00
13	-- Постројки и опрема	265.671.427,00			355.382.909,00
14	-- Транспортни средства	15.964.612,00			9.983.091,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	59.581.805,00			51.642.420,00
18	-- Материјални средства во подготовка	141.353.833,00			61.191.000,00
19	-- Останати материјални средства	8.428,00			21.875,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	352.371.695,00			332.453.579,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	652.000,00			652.000,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	351.208.104,00			331.289.988,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	351.208.104,00			331.289.988,00
30	-- Останати долгорочни финансиски средства	511.591,00			511.591,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	1.470.884.565,00			1.507.513.518,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	433.246.250,00			393.590.089,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	178.233.132,00			199.976.687,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	105.429.360,00			86.377.539,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	25.082.459,00			23.201.041,00
41	-- Залихи на готови производи	86.627.272,00			50.293.831,00
42	-- Залихи на трговски стоки	37.874.027,00			33.740.991,00

45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	195.445.152,00		200.302.437,00
47	-- Побарувања од купувачи	181.768.658,00		192.900.607,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	3.330.990,00		254.178,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	10.208.636,00		6.857.152,00
50	-- Побарувања од вработените	6.000,00		6.000,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	130.868,00		284.500,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	683.336.623,00		693.132.802,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	683.336.623,00		693.132.802,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	158.856.540,00		220.488.190,00
60	-- Парични средства	158.856.540,00		220.488.190,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	22.890.600,00		14.634.837,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	2.483.389.220,00		2.493.255.482,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	2.319.683.419,00		2.281.751.219,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	305.262.427,00		305.262.427,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	87.304.456,00		106.633.983,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	61.141.399,00		61.141.399,00
72	-- Законски резерви	61.141.399,00		61.141.399,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	1.788.762.909,00		1.716.015.688,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	77.212.228,00		92.697.722,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	163.504.864,00		211.303.326,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	163.504.864,00		211.303.326,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	113.998.675,00		160.098.300,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	55.736,00		1.051.553,00
100	-- Обврски кон вработените	196.642,00		2.000.374,00
101	-- Тековни даночни обврски	32.687.359,00		32.211.283,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	16.566.452,00		15.941.816,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	200.937,00		200.937,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	2.483.389.220,00		2.493.255.482,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна	Претходна година
---------------	------	------------------------	-------------------------	----------------------------------	------------------

				година	
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	1.872.120.042,00			1.705.403.217,00
202	-- Приходи од продажба	1.830.487.294,00			1.666.205.470,00
203	-- Останати приходи	38.321.076,00			35.554.311,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	73.494.872,00			60.379.614,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	111.709.732,00			73.494.872,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	3.311.672,00			3.643.436,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	1.856.269.559,00			1.641.101.283,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	804.782.612,00			665.212.877,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	348.827.328,00			323.889.442,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	98.475,00			724.012,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	330.586.436,00			296.620.707,00
212	-- Останати трошоци од работењето	22.973.216,00			21.570.420,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	193.073.654,00			163.155.631,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	113.943.148,00			97.837.469,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	10.097.578,00			8.096.315,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	48.978.617,00			41.196.543,00
217	-- Останати трошоци за вработените	20.054.311,00			16.025.304,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	148.885.250,00			159.557.464,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	4.058.556,00			5.121.486,00
222	-- Останати расходи од работењето	2.984.032,00			5.249.244,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	28.307.667,00			19.665.723,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	16.538.757,00			10.670.567,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	9.685.139,00			7.771.998,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	2.083.771,00			1.223.158,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	4.531.678,00			1.696.389,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	36.502,00			204,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	4.495.176,00			1.696.185,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	77.841.332,00			95.386.526,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	77.841.332,00			95.386.526,00
252	-- Данок на добивка	629.104,00			2.688.804,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	77.212.228,00			92.697.722,00

257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	251,00		251,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	77.212.228,00		92.697.722,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	77.212.228,00		92.697.722,00
264	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	1.935,00		2.323,00
265	-- Вкупна основна заработувачка по акција	1.935,00		2.323,00
269	-- Добивка за годината	77.212.228,00		92.697.722,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	77.212.228,00		92.697.722,00
289	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	77.212.228,00		92.697.722,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	37.143.837,00			36.042.334,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	117.518.418,00			124.389.919,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	2.053.823,00			2.885.632,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 од БС)	213.373.803,00			214.683.096,00
631	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 065 од БС)	62.212.483,00			62.212.483,00
632	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)	243.049.944,00			243.049.944,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	474.753.578,00			429.159.730,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	474.753.578,00			429.159.730,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	1.808.294.502,00			1.645.278.517,00
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	15.026.742,00			14.115.640,00
645	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во држави членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	8.899.578,00			6.982.032,00

647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	188.042,00		188.018,00
650	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	1.636.938,00		6.589.428,00
653	-- Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	6.978.008,00		6.623.295,00
654	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	230,00		2.128.015,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	892.141,00		988.406,00
666	-- Приходи од дивиденди	16.538.757,00		10.670.567,00
668	-- Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	634.699.931,00		545.182.308,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	49.914.683,00		43.561.723,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	696.330,00		510.467,00
672	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	26.800.243,00		24.948.592,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	801.100,00		304.483,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	391.574,00		390.916,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	67.260,00		57.389,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	70.591.639,00		32.693.480,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	49.914.683,00		43.561.723,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	7.729.953,00		8.919.851,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	27.351.589,00		25.360.049,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	114.918.022,00		91.734.558,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.731.774,00		2.612.455,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	29.400.044,00		34.723.530,00
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	7.407.732,00		7.407.732,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	422.948,00		256.164,00
693	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	491.368,00		459.865,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	6.159.888,00		6.001.002,00
696	-- Помощи (< или = АОП 217 од БУ)	86.655,00		171.315,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	3.461.000,00		2.362.173,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	1.615.363,00		893.070,00

700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	7.843.248,00		6.804.784,00
704	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	7.173.183,00		6.167.412,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	1.723.499,00		1.671.113,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	7.969.897,00		8.090.963,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	892.689,00		1.325.311,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	1.838.878,00		1.612.773,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	1.062.393,00		486.982,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	237.921,00		188.045,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	3.377.319,00		2.965.140,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	7.498.857,00		5.249.244,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	36.502,00		14.684,00
721	-- Исплатени дивиденди	19.459.364,00		120.459,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	251,00		251,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	251,00		251,00
724	-- Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	6,00		6,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2084	- 11.05 - Производство на пиво	1.900.427.709,00			

Потпишано од:

Katerina Mitreska

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski
Telekom, C=MK
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ПЕЧАТИ ОТКАЖИ

Годишен извештај за работењето